



СЛУЖБЕНИ

НА ФЕДЕРАТИВНИ

37653
Sluzbeni vesnik narod. repub.
Maked.

2

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

С

БРОЈ 8

ГОД. IX

ор. в. — телефон: 38, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

34.

Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАОГААТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во чл. 5 од Уредбата за паричната помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба во Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52) се додава нов став (втор), кој гласи:

„Наголемувањето на паричната помош во смисла на претходниот став не припаѓа за децата за кои се исплатува постојан додаток по Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51 и бр. 59/52).“

Член 2

По членот 6 се додава нов член 6а кој гласи:

„Членовите на фамилија на лице чијшто работен однос престанал поради стапување во постојаниот кадар на Југословенската народна армија го задржуваат правото на здравствена заштита по основот на социјалното осигурување, ако имаат право на парична помош по оваа уредба, односно ако хранителот го задржува за тоа време правото на постојан додаток на деца.

Членовите на фамилија на лица кои пред стапувањето во постојаниот кадар не биле во работен однос, ако имаат право на парична помош по оваа уредба, имаат и право на бесплатна здравствена заштита на товар на народниот одбор на околицата (градот).“

Член 3

Во чл. 8 се брише точ. 2, а точ. 3 и 4 стануваат нови точки 2 и 3.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на периодот од 1 јануари 1953 година до денот на влегувањето во сила.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 12
9 февруари 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

35.

Врз основа на чл. 81 и 93 од Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ САМОСТОЈНИ СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Се оснива Сојузна управа за ветеринарна служба.

Сојузната управа за ветеринарна служба самостојно ги врши управните работи од надлежноста на федерацијата во областа на ветеринарството, што ги вршеа досега Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, доколку не спаѓаат во надлежност на Сојузниот извршен совет.

Член 2

Се оснива Сојузна управа за заштита на растенијата.

Сојузната управа за заштита на растенијата самостојно ги врши управните работи од надлежноста на федерацијата по прашањата на заштита на растенијата, што ги вршеа досега Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, доколку не спаѓаат во надлежност на Сојузниот извршен совет.

Член 3

Се оснива Комисија за водостопанство.

Комисијата за водостопанство самостојно ги врши управните работи од надлежноста на федерацијата во областа на водостопанството, што ги вршеа досега Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, доколку не спаѓаат во надлежност на Сојузниот извршен совет.

Комисијата се состои од претседател и потребен број членови што ги именува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство во согласност со надлежниот потпретседател на Сојузниот извршен совет

Член 4

Надзор над законитоста на работењето на управите од чл. 1 и 2 и на Комисијата од чл. 3 — и решавање во втор степен во управната постапка врши сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 8
9 февруари 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

36.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, а во врска со чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ И УПРАВА ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ

Член 1

Се оснива Управа за поморство и речен сообраќај и Управа за економска и техничка помош, обете со седиште во Белград.

Член 2

Управата за поморство и речен сообраќај самостојно ги врши управните работи од надлежноста на федерацијата во областа на поморството и речниот сообраќај.

Управата за економска и техничка помош самостојно ги врши управните работи од надлежноста на федерацијата по прашањата за економската и техничката помош од странство.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 6

20 јануари 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с.р.

37.

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА БУЏЕТОТ И ЗА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Работите на укинатиот Совет за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ во врска со донесување решенија за систематизација на работните места во сојузните органи на управата се пренесуваат во надлежност на сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација, освен во поглед на донесување решенија за систематизација на работните места во администрацијата на Сојузниот извршен совет

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 18

9 февруари 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с.р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с.р.

38.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот закон и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесе

ОДЛУКА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ФУНКЦИОНЕЛНО ЗВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК

1. Се установува функционално звање државен советник кај сојузните органи.

2. Решение за назначување службеник на функционално звање државен советник донесува Сојузниот извршен совет

3. Функционалното звање државен советник се распоредува во II и I функционален разред по чл. 39 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Основната плата на службениците што се назначуваат на функционалното звање државен советник се определува по Решението за распоредување функциите во платни разреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52 и 25/52).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 21

9 февруари 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с.р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с.р.

39.

Врз основа на чл. 20 точ. 5 во врска со чл. 7 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИТЕ И УСТАНОВИТЕ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ШТО ПРОДОЛЖИЛЕ СО РАБОТА

I

Се утврдува да продолжуваат со работа како самостојни органи следните органи и установи што постоеа досега како органи на Владата на ФНРЈ и на нејзините министерства и совети:

Сојузниот завод за статистика и евиденција,
Сојузната управа на хидрометеоролошката служба,

Главната геодетска управа, под назив: Сојузна геодетска управа,
Комисијата за помош во научни истражувања,
Врховната инвалидска комисија,
Државната архива на ФНРЈ,
Управата за рударски истражувања и рударски студии.

II

Се утврдува да продолжуваат со работа следните органи и установи што постоеа досега како органи на Владата на ФНРЈ и на нејзините министерства и совети:

а) Управата за царини,
Главната управа на цивилното воздухопловство, под назив: Управа за цивилно воздухопловство,

Сојузната комисија за стандардизација,
Сојузната управа за пронајдувањство, под назив: Уред за патенти,
Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали,
Комисијата за признавање сорти на семиња — под надзор на сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство;

б) Комисијата за медицинско-научни истражувања — под надзор на Државниот секретар за работи на народната одбрана;

в) Југословенскиот регистар на бродовите — под надзор на Управата за поморство и речен сообраќај.

Органот што врши надзор решава во втор степен по жалбите против актите што ги донесуваат органите и установите од претходниот став.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 19

9 февруари 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

40.

Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА СОБРАНИЈАТА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

1. Се одложува спроведувањето на изборите за собранијата на заводите за социјално осигурување на народните републики, што се предвидени со Уредбата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52).

2. До изборите на собранијата времените одбори на заводите за социјално осигурување на народните републики ќе ги вршат работите од надлежноста на собранијата и на управните одбори.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 17

9 февруари 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

41.

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) и Одлуката на Сојузниот извршен совет за пренесување надлежноста од областа на службеничките односи на Персоналната комисија на Сојузниот извршен совет, а во согласност со оваа комисија, пропишувам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРТОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во чл. 6 од Правилникот за извршните службеници во ресорот на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52) последната реченица на ст. 1 се менува и гласи:

„Звањето заповедник на стража, од XII до VIII платен разред“.

Член 2

Во чл. 7 ст. 1, по бројот XII се брише сврзникот „и“ и место тоа се става запирка, а по бројот XI се додава: „и VIII“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 887

18 февруари 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Персоналната комисија
на Сојузниот извршен совет,
Велько Зековиќ, с. р.

42.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАКОВИЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Преглед на стандардизирани закoвици	JUS M.B3.002
Технички прописи за изработка и испорака на закoвици	JUS M.B3.003
Закoвици со полутркалеста глава за челични конструкции, пречник 10 до 37 мм	JUS M.B3.021
Закoвици со впунштена глава, пречник 10 до 37 мм	JUS M.B3.022
Закoвици со полутркалеста глава за котели и садови под натиск, пречник 10 до 37 мм	JUS M.B3.023
Закoвици со трапезаеста глава за бродоградба	JUS M.B3.025

Наведените југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1953 година.

Бр. 206

10 февруари 1953 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. С. Виторовиќ

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 94 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 6 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата I седница од 14 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ

Се назначуваат:

Поповиќ Коча, досегашен началник на Генералштабот на Југословенската народна армија — за државен секретар за надворешни работи;

Гошњак Иван, генерал-полковник, досегашен заменик на Министерот на народната одбрана — за државен секретар за работи на народната одбрана;

Стефановиќ Светислав, досегашен помошник на Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ — за државен секретар за внатрешни работи;

Чалиќ Душан, досегашен министер—претседател на Советот за индустрија и градежништво на Владата на НР Хрватска — за државен секретар за работи на народното стопанство;

Недељковиќ Раја, досегашен секретар на Обласниот комитет на СКС—Крагујевац — за државен секретар на работи на буџетот и за државна администрација.

Бр. 137

11 февруари 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И УПРАВНИ ПРАШАЊА ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначуваат:

Др Леон Гершковиќ, досегашен помошник на Министерот — Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, за секретар за законодавни и управни прашања во администрацијата на Сојузниот извршен совет;

Др Јован Ѓорѓевиќ, досегашен помошник на Министерот — Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, за секретар за законодавни и управни прашања во администрацијата на Сојузниот извршен совет.

Бр. 131

11 февруари 1953 година

Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се назначуваат:

Влајко Беговиќ, досегашен директор на Сојузната управа за план за директор на Сојузниот завод за стопанско планирање;

Киро Глигоров, досегашен помошник на Министерот на финансиите на ФНРЈ, за заменик на директорот на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Бр. 132

11 февруари 1953 година

Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА НА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАЌАЈ

Се назначува:

Мирослав Драгустин, досегашен помошник на Министерот на поморството на Владата на ФНРЈ, за директор на Управата на поморство и речен сообраќај.

Бр. 128

11 февруари 1953 година

Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

Се назначува:

Вујица Гајиновиќ, досегашен помошник на Министерот — Претседателот на Советот за индустри-

ја и градежништво на НР Србија за директор на Управата за материјални резерви.

Бр. 127

11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ

Се назначува:

Војко Павичиќ, досегашен началник на Управата за техничка помош при Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, за директор на Управата за економска и техничка помош.

Бр. 129

11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата III седница од 9 февруари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ

Се назначува:

Ѓуро Меденица, досегашен помошник на Министерот — Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, за директор на Управата за царини.

Бр. 124

11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Се назначуваат:

Отмар Креачиќ, генерал-потполковник, досегашен началник на Политичката управа на Ми-

нистерството на народната одбрана за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народната одбрана;

Војин Николиќ, генерал-потполковник, досегашен началник на Централната управа на воената индустрија за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Бр. 134

11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се назначуваат:

Др Алем Беблер, досегашен помошник на Министерот за надворешни работи, за потсекретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

Вељко Микуновиќ, досегашен помошник на Министерот за надворешни работи, за потсекретар во Државниот секретаријат за надворешни работи;

Богдан Црнобрња, досегашен помошник на Министерот за надворешни работи, за потсекретар во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Бр. 135

11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се назначуваат:

Јово Капичиќ, досегашен помошник на Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, за потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

Андрија Пејовиќ, досегашен помошник на Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, за потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи;

Павле Пекиќ, досегашен главен секретар на Управата за државна безбедност на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ, за потсекре-

тар во Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Бр. 136
11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО

Се назначуваат:

Боривоје Ромиќ, досегашен секретар на Управата за план на Владата на НР Србија, за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народното стопанство;

Јоже Валентинчиќ, досегашен помошник на Министер на Владата на ФНРЈ, за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народното стопанство.

Бр. 133
11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата III седница од 9 февруари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО

Се назначува:

Никола Чобелиќ, досегашен помошник на Министерот — Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на НР Србија, за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народното стопанство.

Бр. 126
11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата III седница од 9 февруари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА БУЏЕТОТ И ЗА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Се назначува:

Душан Ломпар, досегашен Јавен правобранител на Јавното правобранителство на НР Босна и Херцеговина, за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на буџетот и за државна администрација.

Бр. 125
11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Сојузниот извршен совет, на својата II седница од 20 јануари 1953 година, донесе следно

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА СОВЕТОТ

Се назначува:

Вуксан Љумовиќ, досегашен помошник на секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, за помошник на Секретарот на Сојузниот извршен совет во администрацијата на Советот.

Бр. 130
11 февруари 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 21 јануари 1953 година објавува:

Указ за свикување на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина во шесто редовно заседание;

Указ за промена на имињата на населените места;

Уредба за рударско-металуршкиот факултет во Сарајево;

Решение за укинување на Решението за определување градовите што се сметаат пренаселени;

Решение за давање овластенија на народните одбори на општините за вршење заверка на потписи, ракописи и преписи;

Решение за застапување на државните органи од страна на јавниот правобранител на НРБиХ во управните спорови од имотна природа покренати по тужба на поодделни лица или правни лица.

Во бројот 2 од 4 февруари 1953 година објавува:

Указ за измена на Указот за одредување бројот на одборници на околските и градските собори и на општинските народни одбори со одделни права;

Упатство за начинот на наплатување допринос на занаетчишките комори;

Решение за назначување вешти лица на подрачјето на НР БиХ за 1953 година.

Во бројот 3 од 5 февруари 1953 година објавува:

Закон за Општествениот план на Народна Република Босна и Херцеговина за 1953 година;

Закон за буџетот на Народна Република Босна и Херцеговина за 1953 година;

Уставен закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Босна и Херцеговина и за републичките органи на власта;

Закон за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Народна Република Босна и Херцеговина и за републичките органи на власта;

Одлука на Народното собрание на Народна Република Босна и Херцеговина за потврда на указите на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Босна и Херцеговина донесени во времето помеѓу Петто и Шесто редовно заседание на Народното собрание на Народна Република Босна и Херцеговина (од второ свикување) согласно на чл. 75 точ. 4 и 7 од Уставот на НР БиХ;

Одлука за избор судии на Врховниот суд на НР БиХ;

Одлука на Народното собрание на Народна Република Босна и Херцеговина за потврда на уредбата што ја донесе Владата на НР БиХ во време од 13 јули 1952 до 27 јануари 1952 година врз основа на Законот за овластување Владата на НР БиХ за донесување уредби од областа на народното стопанство;

Одлука на Народното собрание на Народна Република Босна и Херцеговина за употреба вишниците на приморските гад расходите на буџетот во Народна Република Босна и Херцеговина.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 2 од 31 јануари 1953 година објавува:

Уредба за оснивање Нижа школа за внатрешна управа;

Решение за формирање пресметковен центар на електростопанските системи на Народна Република Србија.

Во бројот 3 од 3 февруари 1953 година објавува:

Уредба за устројството и надлежноста на Заводот за социјално осигурување на Автономната Покрајина Војводина и Заводот за социјално осигурување на Автономната Косовско-метохијска област и за меѓусебните односи на овие заводи со Заводот за социјално осигурување на НРС;

Уредба за согласување прописите на републичките органи на државната управа од областа на стопанството со новиот стопански систем;

Наредба за условите за употреба на камиони за превозење лица.

Во бројот 4 од 14 февруари 1953 година објавува:

Закон за Општествениот план на Народна Република Србија за 1953 година со анексот на општествениот план;

Закон за буџетот на Народна Република Србија (републички буџет) за 1953 година;

Закон за државната завршна сметка на Народна Република Србија за 1951 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за занаетчиство;

Одлука на Народното собрание на Народна Република Србија за потврда уредбите од Владата на НР Србија донесени во време од IV до V редовно заседание на Народното собрание на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 4 од 29 јануари 1953 година објавуваат:

Указ за свикување Саборот на Народна Република Хрватска;

Уредба за времената помош на воените инвалиди од војните бивши припадници на талијанската војска.

Во бројот 5 од 3 февруари 1953 година објавуваат:

Решение за формирањето и задачите на Републичката комисија за попис на населението на 31 март 1953 година;

Наредба за начинот на собирање уем и за водењето книга на мелењето;

Дополнение на тарифата за превозење патници и багаж како и поштенски пратки во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај на подрачјето на НР Хрватска.

Во бројот 6 од 14 февруари 1953 година објавуваат:

Упатство за здобивање стручна спрема и за полагање на стручни испити за професионални возачи на моторни возила.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 2 од 30 јануари 1953 година објавува:

Уредба за дополнително на имињата на оние населби што имаат исти имиња;

Уредба за прогласување нови населби и за спојување населби;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање фондови за обнова на шумите;

Наредба за дополнително на Наредбата за определувањето на општинските народни одбори и народните одбори на градските општини што вршат заверка на потписи, ракописи и преписи;

Наредба за ограничување на сечењето и за одгледувањето на домашниот орев;

Решение за распределување влоговите на фондовите за обнова на шумите.

Во бројот 3 од 12 февруари 1953 година објавува:

Одлука за прогласување Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за органите на власта на Народна Република Словенија;

Одлука за прогласување на Законот за извршување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за органите на власта на Народна Република Словенија;

Закон за Општествениот план на Народна Република Словенија за 1953 година;

Закон за буџетот на Народна Република Словенија за 1953 година;

Закон за потврда на државната завршна сметка на Народна Република Словенија за 1951 година;

Одлука за потврда на уредбите што ги донесе Владата на НРС по Законот за овластување Владата на НРС за донесување уредби од областа на народното стопанство;

Одлука за именување државни секретари и потсекретари на НРС, секретари на советите на НРС, директори на Републичкиот завод за стопанско планирање на НРС и Јавен правобранител на НРС;

Решение за дополненије на Решението за полагање помошнички испити во воспитни заводи;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 2 од 7 февруари 1953 година објавува:

Закон за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година;

Закон за буџетот на Народна Република Македонија за 1953 година;

Закон за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1951 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за илindenските пензии;

Закон за измени и дополненија на Законот за Илindenската споменица;

Закон за измени и дополненија на Законот за занаетчиство;

Документација со Законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 3 од 5 февруари 1953 година објавува:

Указ за измена на Указот на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Црна Гора број 808/48;

Задолжително толкување на Указот бр 808/48 под точ. 19;

Дополнение на упатството за висината на полагајните додатоци на раководителите на установите и на просветните инспектори во просветно-научната служба („Службен лист НРЦГ бр. 23/52);

Правилник за полагање дипломски испити во Средно техничката школа;

Службено соопштение за издавање егзекватири на францускиот конзулат во Скопје.

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Бидејќи „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ на 1 јануари оваа година престана да излегува, материјалите што беа во него објавувани отсега ќе се печатат, во одделни додатоци на „Службениот лист на ФНРЈ“, и тоа:

1) **ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ**, што ќе излегува по потреба, ќе објавува акти за ратификација на меѓународните договори и други спогодби, како и објавите на Државниот секретаријат за надворешни работи за правната важност и промените што се однесуваат до тие договори и спогодби. Овој додаток ќе им се испраќа само на оние претплатници на „Службениот лист на ФНРЈ“ што ќе се претплатат на него одделно. Годишната претплата изнесува 500 динари, а за странство 800 динари.

2) **ДОДАТОК: ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА** ќе донесува укази за одликувања и доделувања почесни звања, акти за помилувања и амнестији. Дополнотокот ќе излегува со латиница, по потреба, а ќе го примаат само оние претплатници што ќе се претплатат на него. Годишната претплата изнесува 500 динари а за странство 800 динари.

Спрема тоа, годишната претплата на Дополнотокот: Меѓународни договори и други спогодби изнесува 500 дин., а за странство 800 дин., а годишната претплата на Дополнотокот: Одликувања и помилувања изнесува исто така 500 динари, а за странство 800 динари.

Оние претплатници што ја положиле веќе претплатата на „Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во 1953 година ќе ги примаат обата додатока.

Претплатата се полага на тек. сметка 1032-Т-220 при Народната банка — Белград.

СОДРЖИНА:

	Страна
34. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за паричната помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба во Југословенска народна армија	73
35. Уредба за оснивање самостојни сојузни органи на државната управа во областа на стопанството	73
36. Уредба за оснивање Управа за поморство и речен сообраќај и Управа за економска и техничка помош	74
37. Одлука за пренесување надлежноста за донесување решенија за систематизација на Државниот секретар за работите на буџетот и државната администрација	74
38. Одлука за установување положојно звање државен советник	74
39. Одлука за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа	74
40. Одлука за одложување изборите за соборанијата на заводите за социјално осигурување на народните републики	75
41. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за извршните службеници во ресорот на внатрешните работи	75
42. Решение за донесување југословенски стандарди за заковици	75